

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13), министерот за здравство донесе

**УПАТСТВО  
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ  
ПРОБЛЕМИ СО 'РБЕТОТ КАЈ ДЕЦА И КАЈ АДОЛЕСЦЕНТИ**

**Член 1**

Со ова упатство се пропишува медицинското згрижување при постоење на проблеми со 'рбетот кај деца и кајadolесценти.

**Член 2**

Начинот на згрижување при проблеми со 'рбетот кај деца и кајadolесценти е даден во прилог, кој е составен дел на ова упатство.

**Член 3**

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на медицинско згрижување при проблеми со 'рбетот кај деца и кајadolесценти по правило согласно ова упатство.

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на згрижувањето, при што од страна на докторот тоа соодветно се документира во писмена форма во медицинското досие на пациентот.

**Член 4**

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-9344/2

30 ноември 2013 година

Скопје

**МИНИСТЕР**

**Никола Тодоров**

## ПРОБЛЕМИ СО 'РБЕТОТ КАЈ ДЕЦА И КАЈ АДОЛЕСЦЕНТИ

МЗД Упатства

27.3.2009

- Основни податоци
- 'Рбетна остеопатија, поврзана со истегнување
- Спондилолиза
- Спондилолистеза
- Calvé -ова болест (vertebra plana)
- Дисцитис
- Јувенилна хернија на интервертебралниот дискус

### ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ

- Продолжена болка во грбот кај дете обично е предизвикана од структурални дефекти.
- Интензивна болка во грбот кај дете на возраст под 10 години е обично предизвикана од тумор (на пр. остеоид остеома), инфекција или од системска болест (леукемија).
- Понатамошни испитувања се потребни ако продолжената грбна болка кај дете е причина за промени во одењето или ги спречува физичките активности.
- Кај дете на возраст над 10 години, внимателен клинички преглед и радиографска снимка на лумбалниот 'рбет се во најголем број на случаи доволни да ги исклучат "непријатните" болести кои предизвикуваат болки во крстот и може да има потреба од хируршки третман, на пр. екстензивна спондилолистеза и косken тумор.

### 'РБЕТНА ОСТЕОПАТИЈА, ПОВРЗАНА СО ИСТЕГНУВАЊЕ

- Честа кај деца и кај адолосценти од сите возрасни групи кои вежбаат физички.
- Најчесто е зафатен Л5 пршленот.
- Поврзана е со спорт кој вклучува повторувани истегнувања на грбот, како на пр. гимнастика со справи, лизгање на фигури и играње балет.
- Симптоми:
  - Болка во крстот која се зголемува при истегнување и ги смалува движењата.
- Наоди:
  - Исправањена лумбалната лордоза поради болка.
  - Свртувањето на грбот е болно, особено екстензија кон назад.
  - Палпаторна болна осетливост вдолж 'рбетните спинозни процесуси.
  - Често мускулна здрвеност во задните делови на бутовите.
  - Кога е другото нормално, латерална проекција на радиографската снимка на лумбалниот 'рбет на пациент во стојење е доволно радиографско испитување.
  - МРИ испитување може да покаже едем на спонгиозната коска на интерартикуларните делови на пршленските лаци - од едната - или од двете страни.
- Лекување:
  - Намалување на физичките вежби кои доведуваат до тегобите за одреден временски период (3 месеца) - може да се заменат на пр. со пливање.
  - Ако состојбата продолжи до стрес фрактура: лекување со корсет.

- Прогноза:
  - Најголем број деца може да се вратат без симптоми на претходните спортови.
  - Во најголем број случаи, може да се развие спондилолиза и дел од овие пациенти ќе развијат спондилолистеза.

## **СПОНДИЛОЛИЗА**

- Најверојатно е секвела од претходна `рбетна остеопатија, поврзана со истегнување.
- Радиографската снимка покажува раслојување меѓу предниот и задниот дел на пршленот (интерартикуларен дел).
- Нема поместување на пршленот.
- Лекување:
  - Без симптоми (случаен наод): без лекување.
  - Со болка: лекување како при `рбетна остеопатија, поврзана со истегнување.
- Прогнозата е добра. Како и кај возрасните, пациентите немаат поголеми проблеми со грбот, споредено со другата популација.

## **СПОНДИЛОЛИСТЕЗА**

- Случаен наод кај 6% асимптоматски регрутчи.
- Долно-грбна болка, предизвикана од вежби, која се шири кон бутините може да е симптом на спондилолистеза. Клиничките знаци вклучуваат:
  - Зголемена лумбална лордоза која е поставена повисоко од нормално.
  - Некогаш сколиоза.
  - Палпабилен “праг” меѓу спинозните процесуси.
  - Мускулна напнатост во задниот дел од бутовите (напнатост на хамстринзни мускули).
  - Во тешки случаи, невролошки симптоми од радикуларен дефицит.
- Дијагнозата се базира на откривање на поместување на пршленските тела во латерална проекција на радиографската снимка.
- Лекување: Максимални напори (кревање тежина, гимнастика) треба да се избегнуваат.
- Хируршка интервенција на фузија на коските е индицирана ако:
  - Пациентот има рекурентни симптоми.
  - Листезата преминува 1/3 од сагиталниот дијаметар на прешленот.

## **CALVÉ-ОВА БОЛЕСТ (VERTEBRA PLANA)**

- Ретка болест кај деца на возраст од 2-10 год. со тотален колапс на пршлените.
- Еозинофилен гранулом на пршлен е најчеста етиологија.
- Симптомите вклучуваат општо повлекување на однесувањето поради болка, здрвеност во одот, или одбивање да оди.
- Клиничките исследувања вклучуваат локална чувствителност и проминенција на спинозните процесуси.
- Седиментацијата може да е лесно покачена, понекогаш има и леукоцитоза.
- Туберкулоза и дисцит треба да се земат предвид во диференцијалната дијагноза.
- Упатете ги пациентите со сомнение за Calvé-ова болест во болница за понатамошни испитувања (МРИ, биопсија).
- Спонтаното излекување е вообичаено.

## **ДИСЦИТИС**

- Обично е асептичен, но може да биде предизвикан и од бактерија.
- Тешкотии во одењето и седењето се типична клиничка манифестација за дете во претшколска возраст.
- Дијагнозата се базира на локална осетливост и болни движења на `рбетот. Дијагнозата може да биде потврдена со скен на коски со технициум.
- Детето би требало да се хоспитализира за понатамошни испитувања (МРИ, биопсија).
- Бактериски спондилодисцит треба да се лекува со интравенска примена на антибиотици.

## **ЈУВЕНИЛЕН ПРОЛАПС НА ИНТЕРВЕРТЕБРАЛНИОТ ДИСКУС**

- Дегенерација на интервертебралниот дискус во однос на возраста може да почне дури и на возраст пред 10 години.
- Вообичаено место на пролапсот е пресакрално.
- Симптоми и наоди:
  - Нарушен од и болна форсирана положба (сколиоза).
  - Lasègue-ов знак е патолошки.
  - Невролошки симптоми на радикуларен дефицит обично не се присутни.
- Лекување:
  - Каде, хируршкото лекување е, разбираливо, почесто отколку кај возрасните.

## **РЕФЕРЕНЦИ**

Автори: Ilkka Helenius Article ID: ebm00660 (030.021) © 2012 Duodecim Medical Publications Ltd

- 1. EBM Guidelines 5.10.2003, [www.ebm-guidelines.com](http://www.ebm-guidelines.com).**
- 2. Упатството треба да се ажурира еднаш на 5 години.**
- 3. Предвидено е следно ажурирање до март 2014 година.**